

ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Состојбата должничко-доверителните односи укажува дека неплаќањето на обврските и ненавременото плаќање на обврските меѓу стопанските субјекти се вбројуваат во главните проблеми со кои се соочува македонскиот бизнис сектор и воедно претставуваат основни причини за појава на недостиг на ликвидност.

Во таа насока, со овој закон се воведува задолжница како нов инструмент за обезбедување на наплата. Со задолжницата ќе се овозможи ефикасна заштита на доверителите од ризикот од неплаќање, брза наплата на побарувањата и намалување на долгот меѓу домашните субјекти.

Дополнително, се оценува дека ваквата мерка ќе придонесе за јакнење на соработката меѓу домашните субјекти што во крајна линија ќе води кон засилување на вкупната економска активност во земјава.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на донесувањето на Законот за задолжница е надминување на востановениот проблем од практиката поврзан со неплаќањето на обврските и ненавременото плаќање на обврските меѓу стопанските субјекти.

Основни начела на кои се засновува донесувањето на законот се:

- јакнење на финансиската дисциплина и
- зголемена ликвидност на стопанските субјекти

Со предложениот закон се уредува задолжницата како исправа, наплатата и извршувањето врз основа на задолжница. Задолжница е приватна исправа потврдена на нотар со која должникот дава согласност побарувањето на доверителот назначено во задолжницата присилно да се наплати од сите расположиви средства на должникот кај носителите на платниот промет. Со тоа, во случај на неплаќање, на брз и ефикасен начин ќе се намири побарувањето, без притоа да се води судска постапка, ќе се повлечат потребните средства од сметките на должникот и истите ќе се пренесат на сметката на доверителот.

Дополнително, задолжницата може да биде и извршна исправа врз основа на која може да се бара присилно извршување и од друг имот на должникот. Задолжницата станува извршна исправа доколку доверителот ја повлече од редовна наплата и ја поднесе кај нотар кој става потврда за извршност.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Донесувањето на Законот за задолжница нема да предизвика фискални импликации врз Буџетот на Република Македонија .

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Законот за задолжница не повлекува обврски за обезбедување дополнителни финансиски средства за неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти.

V. ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ВРЗ ОСНОВА НА ОВОЈ ЗАКОН

Донесување на Правилник за формата и содржината на задолжница од страна на министерот за финансии, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на законот.

Донесување на Правилник за начинот на внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците од Регистарот на задолжници, како и начинот на користење на Регистарот на задолжници од страна на директорот на Централниот регистар, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на законот.

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖНИЦА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се воведува задолжницата како исправа и се уредува начинот на издавање на задолжницата и наплатата врз основа на задолжница, како и други прашања во врска со задолжницата.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следното значење:

1) „Задолжница“ е потврдена приватна исправа со која должникот дава согласност побарувањето на доверителот назначено во задолжницата присилно да се наплати од сите расположиви средства на должникот кај носителите на платниот промет;

2) „Правни лица“ се трговци според формата и дејноста согласно Законот за трговските друштва;

3) „Должник“ е правно лице кое издало задолжница;

4) „Блокирани сметки“ се трансакциски сметки на учесник во платниот промет за кои има евидентирано неизвршено решение за присилна наплата;

5) „Систем за водење на Регистарот на задолжници“ е информациски систем кој овозможува составување, евидентирање, прием, обработка, чување и размена на податоци и документи во електронска форма и

6) „Барање за наплата“ е писмено барање поднесено од доверителот кај носителот на платен промет кај кој се води трансакциската сметка на должникот наведена во задолжницата со кое се бара наплата на побарувањата по основ на задолжница кои не се платени до датумот на достасување на задолжницата.

II. ИЗДАВАЊЕ НА ЗАДОЛЖНИЦА

Член 3

(1) Задолжницата се издава во еден примерок.

(2) Задолжницата гласи на денари.

(3) Задолжницата се издава само при должносточно доверителски односи меѓу правните лица.

(4) Задолжница не смее да издаде правно лице:

1) кое има блокирана сметка;

2) за кое во трговскиот регистар кај Централниот регистар на Република Македонија (во натамошниот текст: Централен регистар) има евидентирано податоци за започната постапка за стечај, ликвидација или бришење;

3) кое е евидентирано во Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење на одделна дејност кај Централниот регистар и

4) кое е евидентирано во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица кај Централниот регистар.

(5) Вкупниот неплатен износ по основ на издадени задолжници не смее да надмине 30% од вкупните приходи на должникот остварени во претходната година евидентирани во Регистарот на годишни сметки кој се води во Централниот регистар.

Член 4

(1) Задолжницата ја составува нотар преку системот за водење на Регистар на задолжници кој го води Централниот регистар. Системот за водење на Регистарот на задолжници генерира единствен број на задолжницата.

(2) По составување на задолжницата, нотарот електронски ја потпишува, ја евидентира и ја печати задолжницата преку системот за водење на Регистарот на задолжници и ја заверува согласно со одредбите од Законот за Нотаријат кои се однесуваат на потврдување на приватна исправа (солемнизация) и задолжително му ја предава на доверителот.

(3) Задолжницата се смета за издадена со денот на заверка пред нотар.

(4) Системот за водење на Регистарот на задолжници нема да овозможи составување и евидентирање на задолжницата доколку:

1) е надминат износот од член 3 став (5) од овој закон;

2) е блокирана трансакциската сметка на должникот наведена во задолжницата;

3) во Трговскиот регистар кај Централниот регистар има евидентирано податоци за започната постапка за ликвидација, стечај или бришење на должникот;

4) должникот е евидентиран во Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење на одделна дејност кај Централниот регистар;

5) должникот е евидентиран во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица кај Централниот регистар и

6) има несовпаѓање во податоците за идентификација на должникот.

(5) По евидентирање на задолжницата, Централниот регистар ја известува Клириншката куќа определена да го води единствениот регистар на трансакциски сметки (во натамошниот текст: Клириншка куќа), за бројот на трансакциската

сметка, единствениот матичен број и единствениот даночен број на должникот наведени во задолжницата.

(6) Трансакциската сметка од ставот (5) од овој член носителот на платен промет не смее да ја затвори пред бришењето на задолжницата од Регистарот на задолжници.

(7) Доверителот може во секое време кај нотарот кој ја заверила задолжницата да пријави промена на неговата трансакциска сметка.

(8) Сите промени на задолжницата се вршат кај нотарот кој ја заверила задолжницата и се евидентираат во Регистарот на задолжници.

Член 5

Правата и обврските од задолжницата не смее да се пренесуваат.

Член 6

(1) Приватна исправа која не е издадена согласно со одредбите на овој закон не се смета за задолжница.

(2) Формата и содржината на задолжницата ги пропишува министерот за финансии.

Член 7

Во задолжницата задолжително се внесува:

- 1) назив, седиште, единствен матичен број и единствен даночен број на доверителот,
- 2) назив, седиште, единствен матичен број и единствен даночен број на должникот,
- 3) основ за издавање,
- 4) износ на побарувањето,
- 5) каматна стапка, доколку е договорена, но најмногу во висина на законски дозволената,
- 6) датум на достасување на задолжницата,
- 7) краен рок за доставување барање за наплата на задолжницата кај носителот на платниот промет на должникот;
- 8) назив на носителот на платниот промет кај кој должникот има трансакциска сметка и број на трансакциската сметка на должникот,
- 9) изјава на должникот дека се согласува износот на побарување означен на задолжницата присилно да се наплати од сите негови сметки кај носителите на платниот промет и од сиот негов движен и недвижен имот,
- 10) место и датум на издавањето на задолжницата и
- 11) потпис на должникот и доверителот.

III. НАПЛАТА НА ОБВРСКИ ПО ДАТУМ НА ДОСПЕВАЊЕ

Член 8

- (1) Доколку обврските по основ на задолжница не се платени до датумот на достасување на задолжницата, доверителот поднесува барање за наплата. Барањето се поднесува најдоцна до денот наведен на задолжницата како краен рок за доставување на барање за наплата. Кон барањето доверителот задолжително ја приложува задолжницата, изјава заверена на нотар со која под полна морална, материјална и кривична одговорност го потврдува неплатениот износ на побарувањето по задолжницата и број на трансакциска сметка на диверителот на која треба да се пренесат средства од сметка на должникот. Носителот на платен промет нема да го прими барањето за наплата поднесено по крајниот рок за доставување на барање за наплата.
- (2) Носителот на платен промет е должен во рок од два работни дена од денот на добивањето на барањето од став (1) од овој член, преку Клириншката куќа, да го извести Централниот регистар дека доверителот барал наплата на задолжницата.
- (3) По добивање на барањето од ставот (1) од овој член, носителот на платен промет е должен да постапи на начин и во постапка за извршување на решенијата за присилна наплата согласно Законот за платниот промет.
- (4) Доколку доверителот не поднесе барање за наплата на побарувањата по задолжницата во крајниот рок за доставување на барањето за наплата на задолжницата кај носителот на платен промет, обврските по задолжницата престануваат.
- (5) Задолжницата за која не е поднесено барање за наплата во крајниот рок за доставување на барањето за наплата, Централниот регистар ја брише од Регистарот на задолжници по истекот на три работни дена од крајниот рок за доставување на барањето за наплата на задолжницата.

Член 9

- (1) За секоја извршена наплата по основ на задолжница, носителот на платен промет е должен на денот на наплатата, преку Клириншката куќа, да го извести Централниот регистар.
- (2) Централниот регистар е должен да ги евидентира плаќањата од ставот (1) од овој член во Регистарот на задолжници на денот на добивањето на известувањето.

Член 10

- (1) По целосната наплата на побарувањето по задолжницата, носителот на платен промет е должен на денот на целосната наплата, преку Клириншката куќа, да го извести Централниот регистар за извршената наплата.

(2) Централниот регистар е должен на денот на добивањето на известувањето од ставот (1) од овој член да ја избрише задолжницата од Регистарот на задолжници.

Член 11

(1) Доверителот има право во секое време по поднесување на барањето за наплата согласно член 8 од овој закон да ја повлече задолжницата која не е наплатена во целост од носителот на платен промет, со поднесување на изјава за повлекување на задолжницата дадена кај нотарот кој ја завери задолжницата.

(2) При повлекување на задолжницата носителот на платен промет е должен веднаш, при самото повлекување, на самата задолжница да евидентира од кои сметки колкав износ на главнина, камати и трошоци е наплатен до моментот на повлекувањето на задолжницата и му ја враќа задолжницата на доверителот, а од истата задржува копија.

(3) Носителот на платен промет е должен, преку Клириншката куќа веднаш, при самото повлекување, да ги извести сите носители на платниот промет за повлекувањето на задолжницата и да ја деблокира сметката на должникот по основ на задолжницата, доколку е блокирана.

(4) Носителот на платен промет, е должен преку Клириншката куќа, веднаш, при самото повлекување, да го извести Централниот регистар за повлекувањето на задолжницата.

(5) По повлекување на задолжницата, истата не може да биде предмет на наплата согласно членот 8 од овој закон.

(6) Задолжницата останува евидентирана во Регистарот на задолжници и по повлекувањето, се до поднесување на барање за бришење од страна на извршител согласно со член 12 став (4) точка 3) од овој закон, односно од нотарот согласно со член 13 став (2) од овој закон.

IV. ПРИСИЛНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖНИЦАТА

Член 12

(1) Задолжницата има карактер на извршна исправа.

(2) Во рок од 15 дена по повлекувањето на задолжницата, доверителот може да иницира постапка за присилно извршување на задолжницата согласно со одредбите на Законот за извршување.

(3) Нотарот е должен на повлечената задолжница поднесена од доверителот да стави потврда за извршност.

(4) Извршителот кој ќе го спроведува присилното извршување на побарувањето предмет на задолжницата во согласност со ставот (2) од овој член, е должен во Регистарот на задолжници:

1) да го пријави приемот на задолжницата најдоцна наредниот работен ден од денот на приемот;

2) да ги пријави сите делумни наплати на побарувањето назначено во задолжницата најдоцна наредниот работен ден од денот на извршената исплата и

3) да поднесе барање за бришење на задолжницата најдоцна наредниот работен ден од денот на целосната наплата на побарувањето назначено во задолжницата.

(5) Централниот регистар е должен веднаш по добивањето на пријавата, односно барањето од ставот (4) од овој член во Регистарот на задолжници да ги евидентира приемот на задолжницата кај извршителот и наплатите, односно да ја избрише задолжницата.

(6) Доколку во рок од 15 дена од денот на добивање на известувањето од член 11 став (4) од овој закон не се поднесе пријава согласно став (4) точка 1) од овој член, Централниот регистар е должен веднаш да ја избрише задолжницата од Регистарот на задолжници.

V. ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПРАВА ОД ЗАДОЛЖНИЦА

Член 13

(1) Доверителот може во секое време да се откаже од правата од задолжницата со изјава дадена кај нотарот кој ја заверил задолжницата.

(2) Нотарот е должен на денот на давањето на изјавата од став (1) од овој член да поднесе барање за бришење на задолжницата од Регистарот на задолжници.

(3) Централниот регистар е должен по добивањето на барањето од ставот (2) од овој член веднаш да ја избрише задолжницата од Регистарот на задолжници.

VI. СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА НАД ДОЛЖНИК

Член 14

(1) Во случај на отворање на стечајна постапка над должникот, побарувањата по основ на задолжница се пријавуваат кај стечајниот управник согласно одредбите од Законот за стечај.

(2) Должникот што има издадено задолжница која не е платена во целост не може да ја заврши започнатата ликвидациона постапка, односно не може да се избрише

од Трговскиот регистар, се додека задолжницата не се избрише од Регистарот на задолжници согласно член 8 став (5), член 10 став (2), член 12 ставови (5) и (6) и член 13 став (3) од овој закон.

(3) Стечајниот управник е должен во рок од 15 дена од денот на отворањето на стечајната постапка над должникот кој издал задолжница да поднесе барање до Централниот регистар за бришење на задолжницата од Регистарот на задолжници.

(4) Централниот регистар е должен на денот на добивање на барањето од став (3) од овој член да ја избрише задолжницата од Регистарот на задолжници.

VII. РЕГИСТАР НА ЗАДОЛЖНИЦИ

Член 15

(1) Централниот регистар го води Регистарот на задолжници во електронска форма.

(2) Начинот на внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците од Регистарот на задолжници, како и начинот на користење на Регистарот на задолжници ги пропишува директорот на Централниот регистар.

VIII. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

Член 16

(1) Непостапувањето на нотарот во смисла на одредбите од член 4 став (2), член 12 став (3) и член 13 став (2) од овој закон претставува дисциплинска повреда согласно член 126 од Законот за Нотаријатот.

(2) Непостапувањето на извршителот во смисла на одредбите од членот 12 став (4) од овој закон претставува дисциплинска повреда согласно член 54-г од Законот за извршување.

(3) Непостапувањето на стечајниот управник во смисла на одредбите од членот 14 став (2) од овој закон ќе биде санкционирано согласно со одредбите од Законот за стечај.

IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 17

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на носител на платен промет ако во пропишаниот рок не го извести

Централниот регистар за случаите пропишани со членот 8 став (2), членот 9 став (1), член 10 став (1) и член 11 став (4) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице на носителот на платен промет за прекршокот од ставот (1) од овој член.

Член 18

(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на носител на платен промет ако прими барање за наплата поднесено по крајниот рок за доставување на барањето (член 8 став (1)).

(2) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице на носителот на платен промет за прекршокот од ставот (1) од овој член.

Член 19

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на носител на платен промет ако не евидентира на самата задолжница од кои сметки колкав износ на главнина, камати и трошоци е наплатен до моментот на повлекувањето на задолжницата и не му ја врати задолжницата на доверителот (член 11 став (2)).

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице на носителот на платен промет за прекршокот од ставот (1) од овој член.

Член 20

(1) За прекршоците пропишани со членовите 17, 18 и 19 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Народната банка на Република Македонија.

(2) Пред поведување на прекршочната постапка се поведува постапка за порамнување согласно со Законот за банките.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јуни 2012 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Задолжница е дефинирана како приватна исправа потврдена на нотар со која должникот дава согласност побарувањето на доверителот назначено во задолжницата присилно да се наплати од сите расположиви средства на должникот кај носителите на платниот промет (член 2).

Со членот 3 се уредени субјектите кои можат и кои не можат да издаваат задолжници. Задолжница може да издаваат само правни лица, односно се издава во должничко доверителски односи меѓу правни лица. Задолжница не смее да издаде правно лице кое има блокирана сметка, против кое е започната постапка за ликвидација, стечај или бришење, на кое му е изречена санкција забрана за вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење на одделна дејност и кое има неплатен износ по основ на издадени задолжници во износ над 30% од вкупните приходи остварени во претходната година евидентирани во Регистарот на годишни сметки. Заради заштита од евентуални малверзации, задолжницата се издава само во еден примерок и му се предава на доверителот. Со оглед на тоа што единствено законско средство за плаќање во Република Македонија е денарот, задолжницата гласи на денари.

Во членот 4 е пропишана постапката за издавање на задолжница. Задолжницата ја составува нотар преку системот за водење на Регистар на задолжници што се води во Централниот регистар. Ова претпоставува постоење on line пристап на нотарите до Централниот регистар, така што нотарот во системот за водење на Регистар на задолжници најавува издавање на задолжница од конкретен должник во конкретен износ. Доколку нема законски ограничувања за издавање на задолжницата, системот за водење на Регистар на задолжници генерира единствен број на задолжницата и дозволува внес на податоци и печатење на задолжницата. По печатењето, должникот и доверителот ја потпишуваат

задолжницата, а нотарот ја заверува согласно со Законот за Нотаријат во делот на потврдување на приватна исправа (солемнизација). Потоа нотарот ја евидентира задолжницата во Регистарот на задолжници. Постапката за составување и евидентирање на задолжницата ќе ги прошире министерот за финансии.

Правата и обврските од задолжницата не може да се пренесуваат (член 5). Целта на ваквото решение е да се постигне ефикасност во исполнувањето на конкретни договорни односи.

Задолжницата се издава на образец, чија форма и содржина ги пропишува министерот за финансии. Приватна исправа која не е составена согласно со одредбите на овој закон не се смета за задолжница (член 6).

Во членот 7 се пропишани битните податоци кои задолжително треба да се внесат во образецот на задолжницата.

Законот предвидува едноставна и ефикасна процедура за наплата на обврските по основ на задолжници. Наплатата ја иницира самиот доверител, со поднесување барање за наплата до банката на должникот. Кон барањето се приложува задолжницата и изјава дадена пред нотар под полна морална, материјална и кривична одговорност со која доверителот го потврдува неплатениот износ на побарувањето. Барањето се поднесува во рокот за поднесување на барање за наплата наведен на самата задолжница. Доколку доверителот не поднесе барање за наплата на побарувањата по задолжницата во крајниот рок за, се смета дека побарувањата се наплатени и обврските по задолжницата престануваат (член 8).

Задолжницата се евидентира во Регистарот на задолжници што се води во Централниот регистар на Република Македонија. Во овој Регистар, по известување од банката на должникот, се евидентираат и сите наплати, делумни и ли целосни, по основ на задолжницата. По целосната наплата на побарувањето, задолжницата се брише од Регистарот на задолжници (членови 9 и 10). Со вака воспоставениот Регистар на задолжници се овозможува транспарентност на податоците за задолженост на правните лица по основ на задолжници и увид во изложеноста на фирмите по основ на задолжници со што пред донесување на деловни одлуки од страна на потенцијалните доверители. Регистар на задолжници се води во електронска форма (член 15).

По иницирањето на наплатата доверителот има право во било кое време да ја повлече задолжницата која не е наплатена во целост. Повлекувањето се врши кај носителот на платен промет со поднесување на изјава за повлекување дадена кај нотарот кој ја заверил задолжницата. Повлечената задолжница не може да биде повторно предмет на наплата пред носителите на платниот промет (член 11), но може да добие карактер на извршна исправа и да се наплати по присилен пат. Извршноста ја иницира доверителот, со поднесување на задолжницата кај нотар кој на повлечената задолжница става потврда за извршност. Со тоа доверителот може да иницира постапка за присилно извршување врз друг имот на должник преку извршител, во рок од 15 дена од повлекувањето на задолжницата (член 12).

Доверителот може во секое време да се откаже од правата од задолжница со поднесување на изјава дадена пред нотар (член 13).

Во случај на стечај или ликвидација на должникот, доверителот ги пријавува побарувањата по основ на задолжница по што, на барање на стечајниот управник или ликвидаторот, задолжницата се брише од Регистарот на задолжници (член 14).

Непостапувањето на нотарот, извршителот и стечајниот управник согласно одредбите на овој закон претставува основ за нивна дисциплинска одговорност согласно одредбите на Законот за Нотаријатот, Законот за извршување и Законот за стечај (член 16).

Во членовите 17, 18, 19 и 20 се пропишани прекршочни санкции за повреди на законот, како и надлежноста за водење на прекршочната постапка.

Подзаконските акти потребни за спроведување на законот ќе се донесат од страна на министерот за финансии и директорот на Централниот регистар во рок од 30 дена од влегувањето во сила на законот (член 4 и член 15).

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани. Како такви прават правна целина и се применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со донесувањето на предложениот закон ќе се воведе задолжница како инструмент за обезбедување на плаќањето, чија примена ќе обезбеди ефикасна заштита на доверителите од ризикот од неплаќање, брза наплата на побарувањата и намалување на долгот меѓу домашните субјекти.